

| FORD ДОДАТНА ОПРЕМА

Преглед на дополнителна опрема FORD TRANSIT CUSTOM

Од 08/2012



www.ford-accessories.mk

Go Further

Преглед на дополнителна опрема

FORD TRANSIT CUSTOM

Од 08/2012

ТРАНСПОРТ	03
Транспорт на кров	
Заден транспорт	
Куки	
Внатрешен систем за транспорт	
Додатна опрема за товарен простор	
ЗАШТИТА ЗА ВОЗИЛО	11
Надворешна заштита	
Внатрешна заштита	
СТИЛ	12
Дизајн на каросерија	
Систем за осветлување	
ТРКАЛА	13
Алуминиумски тркала	
Додатна опрема за тркала	
БЕЗБЕДНОСТ	14
Безбедност за деца	
Помош на пат	
КОМФОРТ	16
Продукти за комфорт	
ПРЕТСТАВУВАЊЕ	18
Аудио	
Навигација	
Сет за Hands-Free	
Друга додатна опрема	

ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ НА КРОВ

	Thule®* Ladder Holder 311 Со лизгачка функција, вртлив механизам со 4 точки на запирање, ергономско и сигурно прицврстување на скалилото.	1 569 247 -
	Thule®* Ladder Holder 330 Лесно и безбедно прицврстување на скала, со вграден механизам за затегнување.	1 569 248 -
	Thule®* Ladder Holder 548 За носачи со димензии на профилот до 24 x 33 mm	1 301 033 -
	Q-Top® (Q-Tech)* Roof Gallery Алуминиумски 3000 mm x 1500 mm, тежина приближно 28 kg, максимален капацитет на товарот од 150 kg (вклучувајќи ја тежината на самиот носач). Карактеристичниот аеродинамичен дизајн заштедува гориво со заштитна гума и е лесен за инсталација.	1 940 229 -
	Q-Top® (Q-Tech)* Roof Gallery Алуминиумски, 2600x1500 mm, маса приближно 25.2 kg, максимален капацитет на товарот од 150 kg (вклучувајќи ја и масата на самиот носач). Карактеристичниот аеродинамичен дизајн со заштитна гума заштедува гориво и е лесен за инсталација.	1 874 689 -
	Thule®* Блокатори за товар 314 Подвижни и подесувачки држачи на товар со висина од 14.5 cm, за основен носач со „Т“ профил.	1 513 390 -
	Thule®* Блокатори за товар 315 Со функција за лесно товарење, сет од 2, без никакви дополнителни алатки	1 569 245 -
	Thule®* Блокатори за товар 503 За монтажа на кровни носачи, лесно за поставување и чување, може да се користи за профили на основи на носачи до максимум 24x33 mm.	1 301 034 -
	Задна скала Да се прицврсти на задна десна врата, максимален капацитет на товар од 125 kg.	1 819 938 -

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ, ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање. Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

**Задна скала**

Да се прицврсти на задна десна врата, максимален капацитет на товар од 125 кг.

1 883 275

-

**MontBlanc®* Кровни носачи**

Сет од 2 кровни носачи, челични, со заклучување, максимална носивост 100 kg, тежина на самите носачи околу 4 kg, може да се комбинираат со дополнителен сет (еден дополнителен кровен носач).

1 819 090

-

**MontBlanc®* Кровни носачи дополнителен пакет**

Дополнителен кровен носач, кој се користи во комбинација со останатите два носачи, челичен, со заклучување и маса околу 2kg. Препорачливо за возила со големо меѓусојно растојание.

1 819 091

-

**Thule®* Кровни носачи продолжеток до дополнителна трета напречна шина**

Алуминиумски, со заклучување, маса околу 3.5 kg, максимално оптоварување од 100 kg на две шини и 150 kg на три шини. Само во комбинација со Thule® кровни носачи со пакет држачи 3123 и Thule® кровни носачи со пакет 750 (сет од 2).

1 569 267

-

**Thule®* Кровни носачи со сет од 2 кровни напречни шини**

Алуминиумски, со заклучување, маса 6.6 kg. Само во комбинација со сет Thule® кровни носачи и Thule® кровни носачи со пакет 751 (сет од 4).

1 569 265

-

**G3* Кутија за на кров Elegance Europe 330, мат црна**

1440x860x375 мм, 360 l, со двострано отворање и централно заклучување, маса 10 kg, максимален капацитет на товар 75 kg. Се карактеризира со стабилен, аеродинамичен дизајн и заштита при сите временски услови. Одговара на секој кровен носач со дијаметар 33-90 мм, потребното растојание од еден до друг кровен носач минимум 570 мм и максимум 840 мм. Напомена: Зависно од моделот на возилото, кутијата за на кров може да дојде во допир со задните врати, кога тие се отворени.

2 191 625

-

**G3* Кутија за на кров Elegance Europe 370, мат црна**

1928x550x492 мм, 370 l, со двострано отворање и централно заклучување, маса 12 kg, максимален капацитет на товар 75 kg. Се карактеризира со стабилен, аеродинамичен дизајн и заштита при сите временски услови. Одговара на секој кровен носач со дијаметар од 33-90 мм, потребно растојание од еден до друг кровен носач 570 мм и 840 мм. Напомена: Зависно од моделот на возилото, кутијата за на кров може да дојде во допир со задните врати, кога тие се отворени.

2 191 628

-

**G3* Кутија за на кров Elegance Europe 390, мат црна**

1950x738x360 мм, 390 l, со двострано отворање и централно заклучување, маса 13 kg, максимален капацитет на товар 75 kg. Се карактеризира со стабилен, аеродинамичен дизајн и заштита при сите временски услови. Одговара на секој кровен носач со дијаметар 33-90 мм, потребното растојание од еден до друг кровен носач минимум 570 мм и максимум 840 мм. Напомена: Зависно од моделот на возилото, кутијата за на кров може да дојде во допир со задните врати, кога тие се отворени.

2 191 632

-

**Thule®* Кутија за на кров Touring M**

Сребрен, 175x82x45 cm, 410 l, се заклучува со патентиран Thule®* систем за двострано отворање, маса околу 13 kg, максимум оптоварување од 50 kg. Напомена: Зависно од моделот на возилото, кутијата за на кров може да дојде во допир со задните врати, кога тие се отворени.

1 862 455

-

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање. Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

	Thule®* Кутија за на кров Touring S Сребрен, 139x90x39 цм, 330 Л, се заклучува со патентиран Thule®* систем за двострано отворање, маса околу 10 кг, максимум оптоварување до 50 кг. Напомена: Зависно од моделот на возилото, кутијата за на кров може да дојде во допир со задните врати, кога тие се отворени.	1 862 449 -
	Thule®* Носач за велосипед на кров FreeRide 532 Стандарден носач за велосипед, за велосипеди со дијаметар на рамки до 80 мм, маса 3.5 кг, максимален капацитет на оптоварување 17 кг. Одговара на сите профили на носачи.	1 746 077 -
	Thule®* Носач за велосипед на кров Експерт 298 Комфорен носач со самоподесувачки држач на рамка, погоден за велосипеди со дијаметри на рамки од 100 мм (овални 80x100 мм, кружни 22-80 мм), маса 4.2 кг, максимално оптоварување од 20 кг.	2 143 360 -
	Thule®* Носач за скии Deluxe 727 За 6 пара скии или 4 snowboard-и, можност за заклучување и подесување по висина, може да се користи на сите профили на основи за носачи, маса 3.3 кг.	1 301 032 -
	Thule®* Носач за скии Xtender 739 За 6 пара скии или 4 snowboard-и, носачот може да се лизга за полесно користење, маса 4.3 кг.	1 513 395 -
	Преклопувачки кровни носачи Современо решение кога возилото не е опремено со опционални фабрички вградени преклопувачки кровни носачи. Сет од 3 напречни шини, алуминиумски, сопствена маса 16 кг, максимално оптоварување од 130 кг (80 кг за Tourneo Custom Sport) кога се преклопени нагоре и 75 кг кога се преклопени надолу. Ја намалува бучавата од ветер и потрошувачката на гориво кога не се користат. Висина на кров кога се преклопени надолу: 2.04 м, кога се преклопени нагоре: 2.13 м. Компатибилни со Thule® додатоци за кров заради интегрираните Т-слот профили.	2 160 820 -
	Q-Top® (Q-Tech)* Сет куки за врзување за кровни носачи, универзални За сигурно фиксирање предмети за транспорт на кровни носачи.	1 913 408 -
	Thule®* Систем еден клуч 544, со 4 цилиндри Обезбедува можност за заклучување на сите Thule® аксесоари со еден клуч. Сет од 4 брави и 2 клуча плус специјален клуч кој се користи за отстранување на цилиндри.	2 043 519 -
	Thule®* Систем еден клуч 588, со 8 цилиндри Обезбедува можност за заклучување на сите Thule® аксесоари со еден клуч. Сет од 8 брави и 2 клуча плус специјален клуч кој се користи за отстранување на цилиндри.	2 043 523 -

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ, ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање. Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

	Q-Top® (Q-Tech)* Транспорт на кров Ширина: 150 цм	1 913 404 -
	Thule®* Транспорт на кров 320 Сет од 2, се монтира на Т-траките од носачите, идејално надополнување за Thule	1 569 243 -
	Thule®* Транспорт на кров 323 Ремен за превоз на тежок товар со широка рачка, 4,5 m должина	1 569 257 -
	Thule®* Транспорт на кров 334 Алуминиумски профил со мека површина, 65 cm должина, го олеснува товарањето на подолги предмети.	1 925 513 -
	Q-Top® (Q-Tech)* Транспорт на кров за складирање на кров, универзален За безбедно фиксирање скала на кров во различни позиции	1 913 407 -

ТРАНСПОРТ ЗАДЕН ТРАНСПОРТ

	Thule®* Заден носач на велосипед EuroRide 940, за 2 велосипеди Носач за 2 велосипеди на влечна кука, има механизам за навалување кој овозможува пристап до багажникот, за велосипеди со рамка со дијаметар од 22-70mm, можност за заклучување, 36 kg максимално оптоварување, маса од 14 kg, вклучен 13-пински адаптер.	1 782 519 -
	Uebler®* Заден носач на велосипед F22, за 2 велосипеди Многу мал и лесен носач на максимум 2 велосипеди. Носачот на велосипеди е погоден за рамки на велосипеди со дијаметар од 75 mm кружен и 75x45 mm овален. Заради патентираното свиткување, помошните светла, држачот за велосипеди и држечката рамка можат лесно да се свиткаат, лесно се заклучува, капацитет на оптоварување по велосипед е 30 kg, исто така погоден е и за е-велосипеди, маса околу 12 kg, вклучува 13-пински адаптер. Димензии 77x118x65 mm, димензии кога е склопен 25x65x64 mm. Максимален вертикален товар 36 kg од D-Value 5.3 kN и 60 kg од D-Value 6.7 kN. Не е дозволено пречекорување на лимитираниот товар.	1 948 384 -

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ, ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање. Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

**Uebler* Заден носач на велосипед F32 за 3 велосипеда**

1 948 385

Многу мал и лесен носач на максимум 3 велосипеда. Носачот на велосипеди е погоден за рамки на велосипеди со дијаметар од 75 мм кружен и 75x45 мм овален. Заради патентираното свиткување, помошните светла, држачот за велосипеди и држечката рамка можат лесно да се свиткаат, лесно се заклучува, капацитет на оптоварување по велосипед е 30 кг, исто така погоден е и за е-велосипеди, маса околу 24 кг, вклучува 13-пински адаптер. Димензии 77x118x79 мм, димензии кога е склопен 25x65x74 мм. Максимален вертикален товар 54 кг од D-Value 6.7 kN. Не е дозволено пречекорување на лимитираниот товар.

**Uebler* Заден носач на велосипед I21, за 2 велосипеда, можност за наклонување**

2 241 803

Многу мал и лесен носач за велосипеди (до 2 велосипеда) со паметна педала која овозможува наклонување на истиот за лесен пристап до товарниот простор, дури и кога носачот е натоварен со велосипеди. Вклучува нови iQ прицврстувачи, кои го прават ракувањето со него уште полесно. Погоден за велосипеди со рамки со дијаметар до 75 мм (кружно) и 75x45 мм (овално). Се одликува со патентиран систем на преклопување, се заклучува, капацитет на товар до 30 кг за секој велосипед, исто и за Е-велосипеди, маса околу 13 кг, вклучува и 13-пински адаптер. Димензии: 118x69x56 cm, димензии при преклопување: 61x20x60 cm. Вертикален товар: 37 кг од D-Value 5.3 kN, 60 кг од D-Value 6.7 kN. Напомена: Товарот не смее да ја надмине ограничената маса.

**Uebler* Заден носач на велосипед I31, за 3 велосипеда, можност за наклонување**

2 241 805

Многу мал и лесен носач за велосипеди (до 3 велосипеда) со паметна педала која овозможува наклонување на истиот за лесен пристап до товарниот простор, дури и кога носачот е натоварен со велосипеди. Вклучува нови iQ прицврстувачи, кои го прават ракувањето со него уште полесно. Погоден за велосипеди со рамки со дијаметар до 75 мм (кружно) и 75x45 мм (овално). Се одликува со патентиран систем на преклопување, се заклучува, капацитет на товар до 30 кг за секој велосипед, исто и за Е-велосипеди, маса околу 13 кг, вклучува и 13-пински адаптер. Димензии: 118x84x71 cm, димензии при преклопување: 61x21x76 cm. Вертикален товар: 75 кг од D-Value 6.7 kN. Напомена: Товарот не смее да ја надмине ограничената маса.

**Uebler* Заден носач на велосипед X21-S, за 2 велосипеда, со можност за завртување**

1 948 382

Многу мал и лесен носач на максимум 2 велосипеда, паметен начин за завртување за пристап до багажникот. Иако на него се поставени велосипеди лесно ќе пристапите до товарниот простор. Носачот на велосипеди е погоден за рамки на велосипеди со дијаметар од 75 мм кружен и 75x45 мм овален. Заради патентираното свиткување, помошните светла, држачот за велосипеди и држечката рамка може лесно да се свитка, лесно се заклучува, капацитет на оптоварување по велосипед е 30 кг, исто така погоден е и за е-велосипеди, маса околу 13.5 кг, вклучува 13-пински адаптер. Димензии 77x119x64 мм, димензии кога е склопен 24x63x64 мм. Максимален вертикален товар 36 кг од D-Value 5.3 kN и 60 кг од D-Value 6.7 kN. Не е дозволено пречекорување на лимитираниот товар.

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ, ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање. Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.



Uebler* Заден носач на велосипед X31-S, за 3 велосипеди, со можност за завртување

1 948 383

Многу мал и лесен носач на максимум 3 велосипеди, паметен начин за завртување за пристап до багажникот. Иако на него се поставени велосипеди лесно ќе пристапите до товарниот простор. Носачот на велосипеди е погоден за рамки на велосипеди со дијаметар од 75 мм кружен и 75x45 мм овален. Заради патентираното свиткување, помошните светла, држачот за велосипеди и држечката рамка можат лесно да се свиткаат, лесно се заклучува, капацитет на оптоварување по велосипед е 30 кг, исто така погоден е и за е-велосипеди, маса околу 15.5 кг, вклучува 13-пински адаптер. Димензии 77x119x79 мм, димензии кога е склопен 24x63x79 мм. Максимален вертикален товар 54 кг од D-Value 6.7 kN. Не е дозволено пречекорување на лимитираниот товар.



Thule®* Заден носач на велосипед Носач за два велосипеда

1 862 485

Кука за влечење за 2 велосипеда, исто така и за електрични велосипеди, механизам за поместување кој овозможува лесен пристап до багажникот, за велосипеди со рамка со дијаметар од 22-80 мм, се заклучува, 60 кг носивост, маса околу 18кг, вклучувајќи 13-пински адаптер.



Thule®* Заден носач на велосипед Носач за три велосипеди, EuroClassic G6 929

1 862 482

Носач за 3 велосипеди на влечна кука, има механизам за навалување кој овозможува пристап до багажникот, за велосипеди со рамка со дијаметар од 22-80мм, можност за заклучување, 60 кг максимална носивост, маса околу 20.7 кг, вклучен 13-пински адаптер.



Uebler* Заден транспорт За заден носач на велосипед

1 948 380

Uebler* Заден транспорт За заден носач на велосипед

1 948 378

За лесно товарење велосипед на носачите без потреба од кревање



Uebler* Заден транспорт За заден носач на велосипед

1 948 381

Uebler* Заден транспорт За носач на велосипед, позади

1 948 379

За лесно товарење на велосипед на носачот, без потреба за кревање, вклучувајќи торба за транспорт



* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ, ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање. Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

ТРАНСПОРТ КУКИ

	Адаптер вклучување на кука 13 и 7 пински конектор со вграден приклучок Потребно за поврзување на 13 пинскиот конектор од возилото со 7 пинскиот конектор на приколката	1 513 402 -
	Адаптер за ужицување за кука 13 и 7 пински конектор Потребно за поврзување на 13 пинскиот конектор од возилото со 7 пинскиот конектор на приколката	1 697 945 -
	Brink®* Кука Само во комбинација со специјален електричен сет, погоден за заден носач на велосипед (до 3 велосипеди).	1 842 424 -

ТРАНСПОРТ ВНАТРЕШЕН СИСТЕМ ЗА ТРАНСПОРТ

	Thule®* Внатрешен носач на велосипед Во комбинација со кит за активности, до 3 носачи за велосипед мозад да бидат монтирани	1 417 550 -
	Внатрешен систем за транспорт Да се монтира внатре под покривот, може да се собере кога не е во употреба. Максимален капацитет на оптоварување од 50 кг.	1 877 182 -
	Внатрешен систем за транспорт Да се монтира внатре под покривот, може да се собере кога не е во употреба. Максимален капацитет на оптоварување од 50 кг.	1 850 438 -
	Држач за чадор Практична кутија за мини чадор, прицврстете ја кутијата со штрафчиња или Velcro® лента каде ке најдете слободно место	1 524 823 -
	Сет за активација долги аломиниумски шипки Прицврстува додатоци и багаж, долга рачка за монтажа кај возила со лизгачки под (едно е потребно)	1 434 439 -

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање. Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.



Сет за активација долги аломиниумски шипки

Прицврстува додатоци и багаж, долга рачка за монтажа кај возила без лизгачки под (едно е потребно)

1 434 440

-

TRANSPORT ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА ТОВАРЕН ПРОСТОР



allsafe JUNGFAK* Додатна опрема за товарен простор Во кутија

Вклучува еден пар ракавици, 2 каиши за врзување (5m должина), 4 плочки кои спречуваат лизгање (200 mm x 100 mm), 4 приклучоци (KERL 500), 4 куки (двојни). Да се користи со карго шини.

1 882 818

-



Додатна опрема за товарен простор Лизгачки блокови со еластични куки

Сет од 10

1 857 670

-

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

ЗАШТИТА ЗА ВОЗИЛО НАДВОРЕШНА ЗАШТИТА



Заштита од вода за мотор за мотор и менувач

Челична долна заштита од оштетувања, обложена во црна боја, дебелина 2.5 мм, маса 14 кг. Само за 2 l Diesel мотори.

2 131 847

-



Заштита од вода за мотор За мотор и менувач

Челикот го заштитува подвозјето од оштетување, обложен со прав, тебелина 2.5 mm, тежина 14 kg

1 931 224

-

ЗАШТИТА ЗА ВОЗИЛО ВНАТРЕШНА ЗАШТИТА



Гумени патосници предни, црни

Сет од 2, со Transit лого и со приклучоци на патосниците. Дополнителни приклучоци се потребни за возила пред модел 07/2015.

2 021 101

-



Гумени патосници предни, црни

Сет од 2, со Transit Лого со приклучоци. Дополнителни приклучоци се потребни за возила пред 07/2015.

2 021 104

-



Гумени патосници предни, црни

Сет од 2, со Transit лого и прицврстување од страна на возачот и од страна на совозачот.

2 113 377

-



Гумени патосници предни, црни

Сет од 2, со Transit лого и прицврстување од страна на возачот и од страна на совозачот.

2 113 383

-



Патосници, стандард - теписон задни, црни

За 2 ред на седишта, едно парче.

2 092 891

-

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ, ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање. Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

СТИП ДИЗАЈН НА КАРОСЕРИЈА



Protection de bouclier avant Сребрена

Додаток за украсна пластика околу тркало дополнително потребен за инсталација

1 904 973

-



Дизајн на каросерија Предни и задни

Сет од 4

1 906 936

-



Дизајн на каросерија Предни и задни

Сет од 4

1 906 934

-

СТИП СИСТЕМ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ



Osram* Систем за осветлување

2 во 1 решение со високо квалитетна LED технологија за возила без фабрички вградени дневни светла. Располага со заштитна леќа, намалена потрошувачка на енергија и работен век до 5000 часа. Напомена: поставувањето е возможно и на некои модели со веќе вградени фабрички дневни светла. Во овој случај, истите ќе бидат трајно исклучени.

1 875 877

-

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

ТРКАЛА АЛУМИНИУМСКИ ТРКАЛА



Ал бандаж 40,64 cm (16") 5 - крак дизајн, сребрен

6.5J x 16", офсет 60. Дополнителни делови потребни за инсталација. Ве молам контактирајте го дилерот за дополнителни информации

1 886 435

-



Ал бандаж 40,64 cm (16") 5 x 2-крак дизајн, сребрени

6.5J x 16", офсет 60. Дополнителни делови се потребни за инсталација.

1 842 987

-



Ал бандаж 45,72 cm (18") 10-крак design, Сребрена

7.5 x 18", офсет 56, за гуми 235/50 R18. Дополнителни делови се потребни за инсталација. Прашајте го вашиот Форд дилер за подетални информации.

1 775 678

-

ТРКАЛА ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА ТРКАЛА



Раткапни 15"

Една раткапна – Except Sport Van

2 016 533

-



Раткапни 16"

Една раткапна – Except Sport Van

2 016 534

-



Сет сигурносни завртки for alloy wheels

Сет од 4, вкл. клуч, заштита против кражба за вашите тркала од лесна легура.

1 763 879

-


* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ, ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање. Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

БЕЗБЕДНОСТ БЕЗБЕДНОСТ ЗА ДЕЦА

	Britax Römer® Детско седиште BABY-SAFE ISOFIX base За деца до 13 кг, бебето се носи едноставно, прицврстено за ISOFIX точки, осигурано од движења со вграден потпирач за дополнителна сигурност, тестирано и одобрено според ECE R 44/04	1 670 734 -
	Britax Römer® Детско седиште BABY-SAFE plus За деца до 13 кг, с шипки кои се прицврстуваат на седиштето во ISOFIX со вградено перниче, може да се намести во 3 различни позиции, тестирано и одобрено според ECE R 44/04	1 670 717 -
	Britax Römer® Детско седиште DUO plus ISOFIX За деца од 9 до 18 кг, ситем за врзување со 5 точки, со централно копче за подесување на должината на ременот, тестирано и одобрено според ECE R 44/04 нормите.	1 448 154 -
	Britax Römer® Детско седиште KIDFIX За деца помеѓу 15 - 36 кг, седиштето е секогаш прицврстено со ISOFIX системот, оптимална странична заштита од удар наслонот за глава може да биде подесен во 11 различни позиции, тестирано и одобрено според ECE R 44/04 стандардите	1 581 116 -
	RECARO® Детско седиште Young Profi plus За деца до 13 кг, двострана заштита од удар, со подесување на седиштето за максимална заштита на главата, 5 нивоа на подесување на наслонот и системот за врзување, вклучено двослојно платно за заштита од сонце	1 805 260 -

БЕЗБЕДНОСТ ПОМОШ НА ПАТ

	Јаже за влечење за товар до 2.500 кг -	5 011 184 -
	Кабли за палење 3.5 m Кабли за палење на возило со помош од акумулатор за дизел мотори до 3 литри.	5 023 563 -
	Kalff® Предупредувачки елек портокалова Една универзална големина, со рефлектирачки ленти за зголемена видливост.	1 882 039 -

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ, ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање. Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

**Сет за прва помош Мека торба, сина**

Димензии 250 x 135 x 65 mm, според најновите стандарди (DIN 13164)

1 882 990

-

**Kalff* Сет за прва помош црна кутија**

21.5x11.3x9 cm, според најнови DIN стандарди (DIN 13164)

1 877 829

-

**Kalff* Триаголник за опасност во црвена кутија**

1 460 220

-

**Чеканче за итни ситуации**

Вклучен држач, за сигурно и безбедно сместување, со флуоресцентно копше за брзо наоѓање во ентериерот

1 761 591

-

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

КОМФОРТ ПРОДУКТИ ЗА КОМФОРТ



Eberspächer* Далечинско за предзагревање на возилото Easy Start R+

2 019 286

Далечинско за возила со фабрички вградено предзагревање на возилото Hydronic II, овозможува комфорна контрола од далечина преку вклучи/исклучи копче, работен домет до 1000 m.



Vodafone* Контрола на паркинг растојание заден, со 4 сензори во црна мат боја

2 225 438

Детектира препреки, користи звучни предупредувања со наизменично свирење и висок тон при мало растојание. Исто така, погоден е и за возила со кука или надворешно поставени резервни тркала. Може да се комбинира со предната паркинг контрола на Vodafone. Рамните или аголни сензори вклучени во пакетот се вклопуваат според формата на браникот. Сензорите можат да бидат обоени во иста боја како онаа на каросеријата. Сетот за контрола на паркирање вклучува само звучни сигнали и не се интегрира со визуелните единици на Ford. Прашајте го Вашиот Ford дилер за понатамошни информации.



Xvision (SCC)* Контрола на паркинг растојание заден, со 4 сензори во црна мат боја

1 935 220

Обезбедува детекција на препреки, се карактеризира со акустично предупредување со инкрементирачко наизменично свиркање и силен звук при мало растојание. За возила со држач за велосипеди или екстерно резервно тркало. Може да се комбинира со Xvision предна паркинг контрола на различни модели. Вклучени се рамни сензори и сензори под агол и овозможено е подесување според обликот на браникот. Сензорите можат да бидат во иста боја со каросеријата на возилото. Прашајте го вашиот Форд дилер за подетални информации.



Vodafone* Контрола на паркинг растојание преден, со 4 сензори во црна мат боја

2 225 436

Детектира препреки, користи звучни предупредувања со наизменично свирење и висок тон при мало растојание. Рамните или аголни сензори вклучени во пакетот се вклопуваат според формата на браникот. Сензорите можат да бидат обоени во иста боја како онаа на каросеријата. Сетот за контрола на паркирање вклучува само звучни сигнали и не се интегрира со визуелните единици на Ford. Прашајте го Вашиот Ford дилер за понатамошни информации.



Xvision (SCC)* Контрола на паркинг растојание преден, со 4 сензори во црна мат боја

1 935 219

Обезбедува детекција на препреки, се карактеризира со акустично предупредување со инкрементирачко наизменично свиркање и силен звук при мало растојание. За возила со држач за велосипеди или екстерно резервно тркало. Вклучени се рамни сензори и сензори под агол и овозможено е подесување според обликот на браникот. Сензорите можат да бидат во иста боја со каросеријата на возилото. Прашајте го Вашиот Форд дилер за подетални информации.



Xvision (SCC)* Пакет за грееч на седиште за две седишта

2 021 595

Мокни современи греечки елементи за седиште од јаглородни влакна. Температурна регулација на позиции ниско и високо, максимална моќност на излез од 90 вати. Не може да се инсталира на возила каде навлаките на седиштата се залепени за основата. За подетални информации прашајте го Вашиот Форд дилер.



Xvision (SCC)* Пакет за грееч на седиште за едно седиште

2 021 594

Мокни современи греечки елементи за седиште од јаглородни влакна. Температурна регулација на позиции ниско и високо, максимална моќност на излез од 90 вати. Не може да се инсталира на возила каде навлаките на седиштата се залепени за основата. За подетални информации прашајте го Вашиот Форд дилер.

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ, ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање. Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

**Navco* Продукти за комфорт За багажен простор**

1 841 959

Висока моќност на осветлување на багажниот простор со 36 единечни бели LED светилки, димензии 446x18x23мм, дијаметар на секоја светилка 5 mm, вклучува и сет за фиксирање.

-

**Wölfle* Продукти за комфорт надградба**

1 867 858

Го претвара мануелно управуваниот клима уред во едноставна контрола на системот (една температура за возач и совозач). Автоматска регулација на температурата, брзината на дување и распределба на воздухот

-

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ, ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање. Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

ПРЕТСТАВУВАЊЕ АУДИО



Axion* Digital radio upgrade за RDS-FM радио станици

2 146 136

Уживајте во широкиот спектар на дигитални радио станици и квалитетен излезен звук на CD. 12 претходно поставени радио станици со можност за брза селекција, на екранот се прикажуваат информации за албумот, името на песната, изведувачот, како и вести и спортски резултати. Се карактеризира со патнички информации, со кои можете да добиете информации за протоколот на сообраќајот, да паузирате и вратите радио во живо и содржи конектор за надворешни аудио извори. Сетот содржи DAB+ модул, антена, далечински управувач, сите потребни жици, како и упатство за употреба и упатство за инсталација.



Pioneer* Аудио систем DEH-X7800DAB

2 110 664

Стерео DAB/DAB+ дигитален радио приемник со CD диск, Bluetooth® безжична технологија, MOSFET 50Wx4 засилувач, графички еквилајзер, лесно се конектира со iPod®, iPhone® и Android уреди, Bluetooth® повици и аудио репродукција, компатибилен со MP3/WMA/WAV/ACC и FLAC формати, AUX приклучок, предна USB порта со опција за полнење и 3 задни RCA излези. Отстранлив преден панел со заштитно кукиште. Не е компатибилен со вградениот засилувач. Само во комбинација со фабрички вградена пред-опрема. Антена адаптер и CAN-Bus/Remote Control адаптер (за возила со фабрички вградени далечински контроли на воланот) или ISO адаптер (за возила без фабрички вградени далечински контроли на воланот) потребно за инсталација. Потребен е само CAN-Bus/Remote Control адаптер, доколку го управувате радиото преку фабрички вградените далечински контроли на воланот. Во сите други случаи доволен е само ISO адаптер. Опционално, потребна е DAB антена за дигитален радио прием, доколку не е вградена фабрички.



Pioneer* Аудио систем FH-X840DAB

2 110 687

2-DIN стерео DAB/DAB+ дигитален радио приемник со CD диск, Bluetooth® безжична технологија, MOSFET 50Wx4 засилувач, графички еквилајзер, лесно се конектира со iPod®, iPhone® и Android уреди, Bluetooth® повици и аудио репродукција, компатибилен со MP3/WMA/WAV/ACC и FLAC формати, AUX приклучок, предна USB порта со опција за полнење и 3 задни RCA излези. Не е компатибилен со вградениот засилувач. Опционално, потребна е DAB антена. Само во комбинација со фабрички вградена пред-опрема, 2-DIN рамка, ISO адаптер (само на возила со возила без фабрички вградени далечински контроли на воланот) или CAN-Bus адаптер (само на возила со фабрички вградени далечински контроли на воланот). Потребен е CAN-Bus/Remote Control адаптер, ако радиото сакате да го управувате од далечинските контроли вградени на воланот. Во сите други случаи доволен е само ISO адаптерот. Опционална DAB антена е потребна за дигитален радио прием ако не е фабрички вградена.



Pioneer* Аудио систем X2900UI

2 126 478

Стерео приемник со CD диск, MOSFET 50Wx4 засилувач, RDS FM/AM приемник, компатибилен со MP3/WMA/WAV и FLAC формати, лесно се конектира со iPod®, iPhone® и Android уреди преку USB, вклучува и функција за полнење на батерија, AUX приклучок, предна USB порта и 3 задни RCA излези. Отстранлив преден панел со заштитно кукиште. Не е компатибилен со вградениот засилувач. Антена адаптер и CAN-Bus/Remote Control адаптер (за возила со фабрички вградени далечински контроли на воланот) или ISO адаптер (за возила без фабрички вградени далечински контроли на воланот) потребно за инсталација. Потребен е само CAN-Bus/Remote Control адаптер, доколку го управувате радиото преку фабрички вградените далечински контроли на воланот. Во сите други случаи доволен е само ISO адаптер.

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ, ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање. Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

**Pioneer* Звучник TS-170 Ci**

За предни и задни врати, 17cm 2 - компонентен звучнички систем, 170 вати максимум

1 595 410

-

**Pioneer* Звучник TS-H 1703**

За предни врати, 17cm, 2-компонентен звучен систем, максимум 180 вати, дополнително потребен адаптер (прстен) за звучник.

1 479 486

-

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НАВИГАЦИЈА

**Pioneer* Камера за заден дел од возило for AVIC-F940BT and AppRadio SPH-DA100**

Водоотпорна камера, 135° хоризонтална и 105° вертикално, димензии на држач 23 x 23 x 24 mm, сите потребни кабли се вклучени

2 013 854

-

**TomTom* Навигациони мапи-ажурирање за Ford MFD навигациски систем**

Содржи ажурирани мапи за 2018 за Русија, Бугарија и Романија, плус главни патишта во Источна Европа.

2 237 951

-

**TomTom* Навигациони мапи-ажурирање за Ford MFD навигациски систем**

Содржи ажурирани мапи за 2018 за Европа и Турција, плус главни патишта во Југоисточна Европа.

2 237 953

-

**Garmin®* Портابل систем за навигација DRIVE 40 LMT CE**

Карактеристики:

- Лесен за употреба, GPS навигатор 4.3 инчен (10,9cm) екран во боја со двојна ориентација.
- Предходно инсталирани детални мапи на западна Европа со бесплатно доживотно ажурирање на мапите.
- Помош за избегнување на гужви во сообраќајот.
- Bluetooth® со гласовни команди.
- Опција за свесност на возачот, алармира за опасни кривини, промена на брзина, предупредување за замор, зона на школи и многу друго.
- Подесувачки смартфон нотификации, повици, SMS, и други апликации на навигацискиот екран.
- Garmin Real Directions™.
- Пронаоѓа нови и популарни ресторани, продавници и многу друго преку Foursquare®.
- Помош на лента (ве води до соодветна лента).
- Крстосници (прикажува знаци за крстосници).
- Индикатор за брзина на ограничување (прикажува препорачана брзина на повеќето патишта).
- MicroSD™ слот
- POIs
- Прикажување на омилените POIs заедно со рутите на возилото, се монтира на вакум пумпа на ветробранското стакло во возилото и се поврзува со USB кабел.

2 087 163

-

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ, ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање. Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.



Garmin®* Портابل систем за навигација Drive 51 LMT-S

2 280 228

Карактеристики:

- Едноставен за употреба, GPS навигатор, екран во боја со двојна ориентација 12.7 цм.
- Поставен со детални мапи од Западна Европа, бесплатни ажурирања на мапите во текот на целиот животен век.
- Предупредувања за опасни кривини, промени на брзина, железнички премини, опасност од животни на патот, училишни зони.
- Garmin Real Directions™ е водич како пријател, користи различни знаменитости и семафори.
- Можност да се најдат нови и популарни ресторани, продавници и слично преку апликацијата Foursquare®.
- Ве води до соодветна лента.
- Покажува знаци на крстосници.
- Индикатор за ограничување на брзината за повеќето главни патишта.
- Цени и трендови на достапност на улично паркирање.
- Работи со безжична задна Garmin BC™ 30 камера.
- Место за MicroSD™.

ПРЕТСТАВУВАЊЕ СЕТ ЗА HANDS-FREE



Parrot®* Сет за Bluetooth® Hands-free MKi 9200

1 697 250

Со 2.4" TFT екран во боја, со надворешни два микрофона, автоматски именик, свире музика A2DP, iPod, USB, со SD читач на картичка

ПРЕТСТАВУВАЊЕ ДРУГА ДОДАТНА ОПРЕМА



Pioneer® iPod® кабел

1 794 187

Потребно за поставување на iPod на мултимедијската навигација AVIC-F940BT



ACV® Qi Кутија за полнење За iPhone® 5/5S, сребрена

2 102 319

Заштитна кутија со интегрирана безжична функција за полнење. Да се користи во комбинација со Qi безжичен пакет за полнење.



ACV® Qi Кутија за полнење За iPhone® 5/5S, црна

2 102 321

Заштитна кутија со интегрирана функција за безжично полнење. Да се користи во комбинација со Qi пакет за безжично полнење.

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ, ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање. Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

	ACV* Qi Кутија за полнење За iPhone® 6/6S,сребрена Заштитна кутија со интегрирана функција за безжично полнење.Да се користи во комбинација со Qi пакет за безжично полнење.	2 102 317 -
	ACV* Qi Кутија за полнење За iPhone® 6/6S/7,златна Заштитна кутија со интегрирана функција за безжично полнење.Да се користи во комбинација со Qi пакет за безжично полнење.	2 146 840 -
	ACV* Qi Кутија за полнење За iPhone® 6/6S/7,розе златна Заштитна кутија со интегрирана функција за безжично полнење.Да се користи во комбинација со Qi пакет за безжично полнење.	2 146 838 -
	ACV* Qi Кутија за полнење За iPhone® 6/6S/7,сребрена Заштитна кутија со интегрирана функција за безжично полнење.Да се користи во комбинација со Qi пакет за безжично полнење.	2 146 836 -
	ACV* Qi Кутија за полнење За iPhone® 6/6S/7,црна Заштитна кутија со интегрирана функција за безжично полнење.Да се користи во комбинација со Qi пакет за безжично полнење.	2 146 842 -
	ACV* Qi Кутија за полнење За iPhone® 6+/7+,сребрена Заштитна кутија со интегрирана безжична функција за полнење.Да се користи во комбинација со Qi безжичен пакет за полнење.	2 146 844 -
	ACV* Qi Приемник за полнење За iPhones® Може лесно да се инсталира помеѓу маската на телефонот и постоечкиот заштитен капак.	2 102 323 -
	ACV* Qi Станица за полнење бела Овозможува лесно и удобно безжично полнење за Qi компатибилни смартфони.	2 102 313 -
	ACV* Qi Станица за полнење црна Овозможува лесно и удобно безжично полнење за Qi компатибилни смартфони.	2 102 315 -
	ACV* Спортска антена Изгледа како спојлер со својот динамички дизајн и мали димензии.Се карактеризира со квалитетен AM/FM прием.	2 049 615 -

* Warranty covered by Ford supplier.

препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

Blvd: 8-September no: 18,

Skopje R. Macedonia

www.ford-accessories.mk

Обратете се кај Вашиот Форд Дилер за дополнителни информации за цената на прикажаната дополнителна опрема

ОПШТИ УСЛОВИ:

Општи услови: Политиката на ФОРД е посветена кон постојан развој на производи. Зачувано е правото да се променат спецификации, бои и цени за моделите и предметите прикажани и опишани во оваа он-лајн публикација во било кое време. Истотака, илустрациите се необврзувачки и можат да варираат. Оваа он-лајн публикација содржи ФОРД оригинална додатна опрема како и палета на производи од наши добавувачи. *Идентификуваната додатна опрема е брендирана од страна на добавувачите и може да подлежи на други гаранциски услови, чии детали може да ги добиете преку иконата за гаранција кај секој производ или од вашиот ФОРД дилер. Bluetooth® знакот и логото се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и нивната употреба од страна на Ford Motor Company е лиценцирана. iPhone/iPod знакот и логото се сопственост на Apple Inc. Другите заштитни знаци и трговски имиња припаѓаат на нивните соодветни сопственици.



Go Further